

Центарот за истражување и креирање политики (ЦИКП)

ПРОЕКТ: Промовирање на општествена отчетност на локално ниво Финансиран од Развојната програма на Обединетите нации (УНДП)

Проектот “Промовирање на општествена отчетност на локално ниво” финансиран од УНДП има за цел да промовира интегритет, квалитет на услугите и намалување на корупцијата на локално ниво преку напредни и иновативни технолошки решенија за учество и зајакнување на граѓаните. Во рамките на овој проект, ќе биде изготвена иновативна софтверска алатка за општествена отчетност, која ќе ја промовираат практиканти во пет општини во Република Македонија: Тетово, Босилово, Илинден, Дебар и Центар.

Опис на работни задачи

Избраните практиканти ќе ги имаат следниве задачи:

- Да ги поттикнуваат граѓаните – корисници на општинските услуги - да пополнуваат прашалници за нивното задоволство од услугите;
- Да им го објаснат на граѓаните општествениот придонес и целта на софтверската алатка, како и да им помогнат во случај на нејасноти или прашања;
- Да им помогнат на граѓаните при користењето на софтверската алатка, која ќе биде позиционирана во општинските простории;
- Во зависност од своите компетенции, да обезбедат поврзаност на софтверската алатка со општинската веб-страница и да ги анализираат трендовите и статистиките кои ги покажува алатката;
- Да подготвуваат и доставуваат писмени периодични извештаи за користењето на алатката до одговорните лица;
- Поддршка на општинскиот персонал во други задачи (пр. подобрување на општинската веб-страница, зголемување на транспарентноста на општинските огласни табли, социјални мрежи и сл.);
- Да поттикнат други студенти и членови на локалната заедница да ја користат софтверската алатка и да идентификуваат најмалку еден колега/колешка, кој/а би се вклучил/а во групата на „млади општински шампиони за интегритет,,.

Период на практикантски ангажман:

- Септември – Ноември 2014 година

Напомена:

Пред почетокот на практикантскиот ангажман, избраните кандидати ќе бидат обучени за користењето на софтверската алатка за општествена отчетност, како и за принципите на добро владеење.